

Согласно Член 12 и Член 14 од Законот за заштита на личните податоци во однос на остварување на правото на пристап до личните податоци на субјектот на личните податоци, поднесувам:

**Барање за увид на начинот и обемот на обработката на личните податоци**

Податоците се внесуваат со **печатни кирилични букви**.

Субјект на личните податоци	
Име	
Презиме	
Датум на раѓање	
Адреса за кореспонденција	

- изберете една или повеќе од наведените опции со пополнување на полето со знак "X".

Барани информации од контролорот на лични податоци Сава пензиско друштво а.д. Скопје	
<input type="checkbox"/>	Дали се обработуваат личните податоци за субјектот подносител на барањето?
<input type="checkbox"/>	Дали и на кој начин се врши обработка на моите лични податоци?
<input type="checkbox"/>	Кои се целите и правниот основ на обработка на моите личните податоци?
<input type="checkbox"/>	На кои се корисници или категории на корисници им се откриваат моите лични податоци?
<input type="checkbox"/>	Информации во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци?
<input type="checkbox"/>	Која е логиката на автоматизираната обработка на моите лични податоци? (во случај на автоматска обработка на лични податоци)

\_\_\_\_\_

Место и датум

\_\_\_\_\_

Потпис на барателот

Сава пензиско друштво а.д. Скопје ќе одговори на ова барање во рок од 15 дена од приемот на истото, а ако веќе одговорил на вакво или слично барање од истиот субјект, нема обврска повторно да одговори ако во меѓувреме не се настанати промени во личните податоци на подносителот на барањето, освен во случаите кога се изминати повеќе од 6 (шест) месеци од денот на увидот до денот на барањето за повторен увид.

Барањата кои се доставуваат до Сава пензиско друштво а.д. Скопје се евидентираат и управуваат од страна на лице задолжено за заштита на личните податоци.

Ова барање се доставува лично од страна на барателот, субјект на личните податоци, а истото се врши во просториите на Сава пензиско друштво а.д. Скопје.